

## **Политика**

**Рамковна Политика за еколошки и социјални аспекти во НЛБ Банка АД  
Скопје**

**8. Верзија, општ интерен документ**



само за интерна употреба

Политика

Рамковна Политика за  
еколошки и социјални аспекти  
со секторски политики  
во НЛБ Банка АД Скопје

јули 2024 година

## Список на содржини

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Вовед                                                                                          | 5  |
| 2. Област на употреба и организациони единици должни да ја почитуваат                             | 5  |
| 3. Еколошки цели                                                                                  | 5  |
| 4. Секторски политики – трансакции за финансирање на борбата против климатските промени           | 6  |
| 4.1. Преодни активности.....                                                                      | 6  |
| 4.2. Активности што поддржуваат .....                                                             | 6  |
| 5. Секторски политики - јаглен                                                                    | 7  |
| 6. MIGA прагови за Листата на забранети активности                                                | 7  |
| 7. Систем за управување со еколошкиот и социјалниот ризик (ESMS)                                  | 8  |
| 7.1. Листа на забранети активности .....                                                          | 8  |
| 7.2. Проверка на регулаторната усогласеност (check list).....                                     | 9  |
| 7.3. Категоризација на проектот .....                                                             | 10 |
| 7.4. Проценка на ризик од ESG.....                                                                | 11 |
| 7.4.1. Длабинска анализа на ESG ризикот .....                                                     | 11 |
| 7.4.2. Документирање на наодите за процена на ESG ризикот.....                                    | 13 |
| 7.4.3. Понатамошни насоки .....                                                                   | 13 |
| 7.5. Усогласеност со стандардите за изведба (EBRD & MIGA потписници).....                         | 14 |
| 7.6. Одлука и контрола на ESG ризикот.....                                                        | 14 |
| 7.7. Следење на ESG ризиците .....                                                                | 15 |
| 7.8. Материјален инцидент.....                                                                    | 15 |
| 7.9. Излегување од трансакцијата .....                                                            | 16 |
| 8. Преодни и завршни одредби                                                                      | 16 |
| Овој акт стапува на сила по усвојување на документот од релевантните тела во НЛБ Банка АД Скопје. | 16 |
| 9. Референтни документи                                                                           | 16 |
| 10. Изјава за администраторот                                                                     | 17 |

## Хронологија на измени

| Верзија | Датум        | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Јуни 2021    | 1-во издание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.      | Март 2022    | Измена на политиката со цел да се имплементираат избраните: <ul style="list-style-type: none"> <li>- регулаторни барања од Законот за делегација на таксономија на ЕУ (еколошки цели во политиката).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.      | Јуни 2022    | Измена на политиката со цел да се имплементираат избраните: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Секторски политики – Јаглен дефинирање за добавувачите</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4       | Јануари 2023 | Измена на Политиката со цел да се имплементираат избраните: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дефинирање на еколошките цели на Политиката</li> <li>- Додадени се имињата на документите со подетални описи и упатства</li> <li>- Опис на системот за управување со животната средина и социјалниот ризик</li> <li>- Додадени дополнителни критериуми за Длабинска анализа на ризикот во НЛБ Банка АД Скопје (за клиенти со пласмани со рочност од најмалку 36 месеци и изложеност над прагот)</li> </ul> |
| 5       | Април 2023   | Измени на поглавјето Длабинска анализа на ESG ризикот <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дефинирање на гранични вредности за нови клиенти</li> <li>- Дефинирање на гранични вредности за ESG анализа при годишната оценка на клиентите</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6,      | Јули 2023    | Измена на Политиката со цел да се имплементираат избраните: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Секторски политики – Јаглен</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7       | Јануари 2024 | Измена на Политиката за имплементација и усогласување со Упатството на EBRD Забелешка: Стандарди за изведба 9 – Финансиски посредници (март 2023 година).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8       | Јули 2024    | Измени на граничните вредности за Длабинска анализа на ESG ризикот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 1. Вовед

Рамковната Политика за еколошки и социјални аспекти (ESG Политика) во НЛБ Банка АД Скопје (Банка) е една од неколкуте барања на системот за управување со ризици кои се состојат од Политики и Процедури кои ни овозможуваат подобро разбирање за активностите на нашите клиенти, ни помагаат соодветно да ги разгледаме евентуалните ефекти, да го минимизираме ризикот и да управуваме со очекувањата на сите засегнати страни.

Целите на оваа Политика се:

- да утврдат како НЛБ Банка АД Скопје ќе ги процени и управува еколошките и социјалните ризици и влијанија поврзани со трансакциите
- промовира добри еколошки и социјални менаџмент практики во трансакциите на клиентот

ESG Политиката обезбедува референтна точка за нашите вработени за минималните стандарди, процедури и управување и надзорот што се воспоставува во врска со еколошките и социјалните ризици при справување со клиенти и трансакции.

Оваа Политика ќе продолжи да се развива со текот на времето за да ги одразува променливите очекувања на заедницата, повратните информации од засегнатите страни или регулаторните барања.

## 2. Област на употреба и организациони единици должни да ја почитуваат

Оваа Политика е наменета за употреба во front office и во сегментите на управување со кредитен ризик во Банката.

Организациони единици во Банката должни да се придржуваат кон Политиката:

- Сектор за работа со корпоративни клиенти
- Сектор за управување со продажна мрежа,
- Сектор за финансиски пазари и средства,
- Сектор за Ризик, Евалуација и Контрола,
- Сектор за кредитен ризик,
- Сектор за управување со проблематични пласмани и интензивен третман на клиенти,
- Сектор за кредитна анализа и администрација,

и соодветните организациони единици вклучени во кредитниот процес во Банката.

Финансиски производи/услуги, предмет на скрининг на оваа Политика:

- какво било финансирање, со исклучок на финансирање на население (физички лица за задоволување на нивните лични, семејни или домашни потреби, дебитни и кредитни картички, лични и станбени кредити, потрошувачки кредити и лизинг на потрошувачки производи).

Вид на клиенти, предмет на скрининг на оваа Политика:

- сите клиенти, освен retail клиенти, но вклучувајќи ги физичките лица кои вршат деловни активности - т.е. лекари, адвокати, трговци-поединци подлежат на скрининг на ESG ризик; („Клиент“).

## 3. Еколошки цели

НЛБ Банка АД Скопје обезбедува финансиски советодавни услуги и широк спектар на кредитни услуги на клиенти, физички и правни лица во различни сектори, согледуваме дека нашите деловни одлуки и оние на нашите клиенти имаат потенцијал да влијаат на околните заедници и околината.

## само за интерна употреба

При финансирање на транзицијата кон економија со ниска емисија на јаглерод, отпорна и со ефикасно користење на ресурсите ние го следиме системот на класификација предвиден со ЕУ Таксономијата, воспоставувајќи соодветни дефиниции затоа кои економските активности можат да се сметаат за еколошки одржливи.

Со ЕУ таксономијата, следниве еколошки цели се следат при финансирање на транзицијата кон економија со ниска емисија на јаглерод, отпорна и со ефикасно користење на ресурсите:

- (а) ублажување на климатските промени;
- (б) прилагодување на климатските промени;
- (в) одржливо користење и заштита на водните и морските ресурси;
- (г) транзиција кон циркуларна економија;
- (д) спречување и контрола на загадувањето;
- (ф) заштита и обновување на биодиверзитетот и екосистемите.

Трансакцијата/клиентот треба

- да даде суштински придонес кон една од шесте еколошки цели;
- да не нанесувате значителна штета на другите пет цели, онаму каде што е релевантно;
- исполнување на минималните заштитни мерки (на пр., Насоките на OESD за мултинационални претпријатија и на Водечките принципи на ОН за бизнис и човекови права).

### РЕФЕРЕНТИНИ ДОКУМЕНТИ

|                                                                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Упатство за Прв скрининг за ЕУ Таксономија по NACE и НКД кодови во НЛБ Банка АД Скопје |
|  | Упатство за критериуми за технички скрининг на ЕУ таксономија во НЛБ Банка АД Скопје   |

## 4. Секторски политики – трансакции за финансирање на борбата против климатските промени

При одобрување на трансакции за финансирање на борбата против климатските промени, Банката ќе ги земе предвид целите за финансирање против климатските промени. Ова значи имплементација на решенија за значително намалување на најзначајните идентификувани климатски ризици.

При одобрување на трансакции за финансирање на борбата против климатските промени, Банката ќе ги земе предвид клиентите/активностите кои можат да дадат значителен придонес преку:

- тоа што имаат мало влијание врз животната средина и имаат потенцијал да ги заменат активностите со големо влијание (на пример, обновлива енергија)
- намалување на влијанието од други активности
- давање позитивен еколошки придонес.

### 4.1. Преодни активности

При одобрување на трансакции за финансирање на борбата против климатските промени, Банката ќе ги препознае „**преодните активности**“. Тоа се клиенти за кои сè уште не се достапни алтернативи со ниска емисија на јаглерод (исклучени се активностите поврзани со ископување термички јаглен и капацитети за производство на електрична енергија од јаглен) и кои имаат нивоа на емисии на стакленички гасови што одговараат на најдобри постигнувања во секторот или индустријата. При одобрувањето ќе се земат предвид два дополнителни услови:

- не го попречува развојот на алтернативи со ниска емисија на јаглерод и
- не води до затворање на средства со голема емисија на јаглерод, имајќи го предвид економскиот век на тие средства.

### 4.2. Активности што поддржуваат

При одобрување на трансакции за финансирање на борбата против климатските промени, Банката ќе препознае „активности што поддржуваат“. Тоа се клиенти што директно им овозможуваат на другите да дадат значителен придонес кон еколошките цели.

## 5. Секторски политики - јаглен

НЛБ Банка АД Скопје нема да одобрува никакво ново финансирање (вклучивајќи гаранции, trade finance и финансирање на трансакции на девизен пазар) за ископување на термички јаглен или капацитет за производство на електрична енергија од јаглен на кој било начин, вклучително и евентуални преодни подобрувања.

Сите постоечки договорни обврски ќе се почитуваат до доспевањето.

НЛБ Банка АД Скопје може да ги финансира **постоечките клиенти** кои се добавувачи на претпријатија поврзани со јаглен со поединечни трансакции (во врска со ископување на термички јаглен или капацитет за производство на електрична енергија од јаглен) до 200.000 ЕУР. Евентуалните исклучоци мора да бидат одобрени од Кредитниот Одбор.

НЛБ Банка АД Скопје може да финансира **нови клиенти** кои се, добавувачи каде што помалку од 20% од вкупниот приход доаѓа од соработка со компании (кои се занимаваат со ископување на термички јаглен или капацитет за производство на електрична енергија од јаглен на кој било начин) и во исто време конкретната трансакција за која аплицира клиентот не е поврзана со активности поврзани со јаглен. Евентуалните исклучоци мора да бидат одобрени од Кредитниот Одбор

Според потпишаниот Договор за гаранција со MIGA, Банката ќе ги почитува и следниве членови од Договорот.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ЈАГЛЕН</b></p> | <p>НЛБ Банка АД потпиша Договор за гаранција со Мултилатерална агенција за гарантирање на инвестиции (MIGA) и нема да обезбеди никоја од следниве видови трансакции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) корпоративно финансирање од општа намена на компании за производство на електрична енергија што генерира повеќе од 30% енергија од центри на јаглен; и</li> <li>(ii) проектно или корпоративно финансирање на компании за производство на електрична енергија, без оглед на енергетската мешавина, доколку обезбеденото финансирање се користи за развој на електрана на јаглен;</li> </ul> <p>доколку сепак, проектот или финансирањето на претпријатијата со конкретна употреба на приходите што не се поврзани со јаглен (вклучително и за проширување на производството на електрична енергија од обновливи извори, надградби на електричната мрежа за да се приспособи на обновливи извори, инвестиции во капацитет за складирање) нема да бидат забранети.</p> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. MIGA прагови за Листата на забранети активности

НЛБ Банка АД Скопје има потпишано Договор со Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

Банката ќе ги почитува договорените прагови со MIGA за финансирање на Производство или трговија со алкохолни пијалаци, Производство или трговија со тутун, Обложување, казина и слични претпријатија, Производство или трговија со дрво или други производи од шумарство, освен од одржливо управувани шуми.

| Изложеност на список на исклучувања на MIGA                                         | НЛБ Банка, Скопје |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Изложеност на јаглен (во милиони ЕУР)                                               | -                 |
| Производство или трговија со тутун                                                  | 8.6%              |
| Производство или трговија со оружје и муниција                                      | "-"               |
| Производство или трговија со алкохолни пијалаци                                     | 0.83%             |
| Обложување, казина и еквивалентни претпријатија                                     | 1.92%             |
| Производство или трговија со дрво или други производи од шумарство (во милиони ЕУР) | -                 |

% претставува бруто кредитна изложеност. Праговите се одредуваат како % од вкупната изложеност намалени за „treasury activities“ (т.е. готовина, задолжителни резерви, обврзници итн.)

## 7. Систем за управување со еколошкиот и социјалниот ризик (ESMS)

Системот за управување со еколошки и социјален ризик ќе вклучува механизми за проценка и следење на ризикот за промовирање на добри еколошки и социјални деловни практики меѓу нашите клиенти.

|         |                                        |                                                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чекор 1 | Листа на забранети активности          | Проверете ги сите клиенти/под-проекти во однос на Списокот за еколошки и социјални исклучувања                                                                |
| Чекор 2 | Проверка на регулаторната усогласеност | Осигурајте се дека трансакциите се структурирани да ги исполнуваат националните регулаторни барања кои се однесуваат на еколошки и социјални прашања          |
| Чекор 3 | Категоризација на проекти              | Категоризирање на проекти врз основа на големината на потенцијалните ризици и влијанија на ESG (категиорија A, B, C или D – Проекти кои се упатуваат во EBRD) |
| Чекор 4 | Проценка на ризик од ESG               | Категоризирајте го еколошкиот и социјалниот ризик од предложените трансакции (ниско/средно/високо)                                                            |
| Чекор 5 | Усогласеност со стандардите за изведба | Проверка на усогласеност со стандардите за изведба (MIGA) за одредени трансакции.                                                                             |
| Чекор 6 | Одлука и контрола на ESG ризикот       | Имајќи ги предвид наодите за проценка на ризикот ESG при одлучувањето дали да се инвестира.                                                                   |
| Чекор 7 | Следење на ESG ризиците                | Следењето на трансакцијата за ESG ризикува бидејќи тие може да се променат во текот на траењето на трансакцијата.                                             |
| Чекор 8 | Материјален инцидент                   | НЛБ Банка АД Скопје ќе ги извести EBRD (преку НЛБ дд) и MIGA за секој материјален инцидент или несреќа                                                        |
| Чекор 9 | Излегување од трансакцијата            | Во случај на неусогласеност и нерешени прашања во разумна временска рамка.                                                                                    |

Слика 1: Систем за управување со животната средина и социјалната средина.

### 7.1. Листа на забранети активности

ESG листата на забранети активности содржи активности што се исклучуваат под сите околности затоа што се незаконски или строго ограничени според националното или меѓународното право.

| ЛИСТА НА ЗАБРАНЕТИ АКТИВНОСТ<br>(чекор 1)                                                                                                                                            | Сите клиенти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      | Трансакцијата е одбиена во случај клиентот да е вклучен во која било активност наведена во листата на забранети активности* (доколку не се дефинирани поодделни лимити).                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                      | * »Ова ограничување не важи за ниту еден клиент (од индустриите поврзани со Производство на алкохол, Тутунска индустрија и Организирање на игри на среќа) што не е значително вклучен во овие активности. „Не е значително вклучен“ значи дека засегнатата активност е споредна со примарното работење на клиентот (<20% учество во вкупните приходи на клиентот) «. |
| Скринингот ќе се врши во моментот на приемот на апликацијата за финансирање, во моментот на одобрување на финансирањето и периодично (на пр. годишно) до доспевање на финансирањето. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

|                                                                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Политика за одобрување на пласмани на нефинансиски друштва во НЛБ Банка АД Скопје |
|  | Упатство Листа на еколошка и социјална исклученост во НЛБ Банка АД Скопје         |

## 7.2. Проверка на регулаторната усогласеност (check list)

Проверката на регулаторната усогласеност потврдува дека клиентот ги исполнува релевантните закони, регулативи и стандарди, вклучително и прописи за животна средина и здравје и безбедност, дозволи за планирање, лиценци за работа и дозволи.

| ПРОВЕРКА НА РЕГУЛАТОРНА УСОГЛАСЕНОСТ<br><br>(чекор 2) | Сите клиенти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Препорачливо е да се добие писмена изјава од клиентот за неговата целосна усогласеност со законите и прописите.</li><li>• Неопходно е да се обезбеди вклучување на договорни клаузули во договорите за кредитна изложеност за ESG во стандардните договори</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                       | <b>Договорни клаузули:</b><br>Корисникот на кредитот се обврзува да работи во согласност со применливите позитивни прописи во Република Северна Македонија, вклучително и еколошки и социјални регулативи и сите релевантни меѓународни договори и конвенции од оваа област и на барање на Банката да и ја обезбеди, потребната документација со која се докажува исполнувањето на наведените услови. Во овој Договор, терминот „еколошки и социјални регулативи“ ги означува сите домашни и меѓународни регулативи што се применуваат во Република Северна Македонија, а чија главна цел е зачувување, заштита и подобрување на фауната и флората, земјата, водата, воздухот, климата, пејзажот, урбаната средина и културното наследство; како и еднаквост на луѓето, вклучувајќи не дискриминирачки начин на управување со можности за развој на поединци и социјални групи |
|                                                       | Корисникот на кредит со потпишување на овој Договор потврдува дека ниту неговата дејност, ниту неговиот проект не се вклучени и се обврзува дека во текот на времетраењето на овој Договор нема да бидат вклучени во активностите наведени во Списокот на забранети активности на МИГА, кој е Прилог 1 и составен дел на овој Договор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                       | Корисникот на кредит со потпишување на овој Договор потврдува дека ги има добиено сите одобренија, дозволи, лиценци потребни според важечките еколошки и социјални закони и е во согласност со сите применливи национални закони за животна средина, социјала и здравје и безбедност и се обврзува истите да ги одржува во важност за цело времетраење на овој Договор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       | Дополнителните проверки може да вклучуваат: <ul style="list-style-type: none"><li>• Минатата историја на клиентот поврзана со казни или правни дејства преземени против него преку интернет пребарување на медиуми.</li><li>• Посети на регулаторни тела и можни активности за подобрување наметнати на клиентот.</li><li>• Соодветни лиценци и дозволи за преглед.</li><li>• Секое кривично или граѓанско дејствие во последните години (на пр. изминатите три години) за какви било обврски (тековни или потенцијални) што можат да влијаат на деловната активност на клиентот во иднина.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       | <i>Скринингот ќе се врши во моментот на приемот на апликацијата за финансирање, во моментот на одобрување на финансирањето и периодично (на пр. годишно) до доспевање на финансирањето.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 7.3. Категоризација на проектот

Кога трансакцијата ќе и биде предложена за финансирање на Банката, Банката како дел од нејзината интерна процедура за преглед на ефектите врз животната средина и социјалните аспекти и длабинската анализа, ќе го категоризира проектот врз основа на големината на потенцијалните еколошки и социјални ризици и влијанија (категиорија А, В\*, С\* или D\* – Проекти кои се упатуваат во EBRD).

*\*Категоризацијата на проектите како В, С или D ќе се врши само за проектите кои подлежат на процедурата за длабинска анализа.*

| Сите клиенти                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ</b><br><br>(чекор 3) | <b>КАТЕГОРИЈА А ПРОЕКТИ</b><br><br>Проектите од категоријата А се проекти/активности кои веројатно ќе имаат значајни влијанија на ESG и кои бараат поформализиран процес на проценка од другите проекти. На таквите проекти автоматски им се доделува висок ризик од ESG.<br><br>Проектите од категорија А не се исклучени од кредитирање/инвестирање. Сепак, EBRD мора да биде известена пред да ја одобри трансакцијата (известувањето не го запира процесот на одобрување). Сите проекти од категоријата А ќе треба да бидат структурирани да ги исполнуваат сите барања за изведба на EBRD и Банката ќе треба да и покаже на EBRD како ќе се воспостави усогласеност со барањата за изведба за проектот. |
|                                                    | <b>ПРОЕКТИ КОИ СЕ УПАТУВААТ ВО EBRD (категиорија D проекти)</b><br><br>Упатени проекти се проекти/активности со особено високи еколошки и социјални ризици кои не се проекти од категорија А. На таквите проекти автоматски им се доделува висок ризик од ESG.<br><br>Кога се разгледува трансакција за активност вклучена во списокот за упатување на EBRD, банката ќе го упати потпроектот до EBRD. Упатувањето не значи дека овие активности или подпроекти ќе бидат исклучени од заеми / трансакции, сепак, отвора дијалог и дискусија со EBRD (известувањето не го запира процесот на одобрување).                                                                                                      |
|                                                    | <i>Скринингот ќе се врши во моментот на приемот на апликацијата за финансирање, во моментот на одобрување на финансирањето и периодично (на пр. годишно) до доспевање на финансирањето.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ



Упатство за Еколошка и општествена категоризација на А категорија проекти во НЛБ Банка АД Скопје

само за интерна употреба

#### 7.4. Проценка на ризик од ESG

Списокот за категоризација на ESG ризик се користи за да се разбере типичното ниво на ESG ризик поврзан со клиент во даден бизнис сектор.

| ПРОЦЕНКА НА<br>РИЗИК ОД ESG<br>(чекор 4) | Сите клиенти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Деловната активност на клиентот е главниот двигател на ESG ризикот поврзан со трансакцијата. Погледни Упатство за Еколошка и општествена категоризација на деловните активности според NACE и НКД кодови кој обезбедуваат индекс на деловни активности со соодветните оценки за еколошки и социјален ризик (висок, среден, низок). При проценка на трансакцијата, банката треба да ги земе предвид и еколошките и социјалните ризици. Во некои случаи, еден вид ризик може да биде повеќе материјален. |

| РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ                                                              |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Рамковна Методологија за класификација според еколошките и социјалните аспекти во НЛБ Банка АД Скопје                     |
|  | Упатство за Еколошка и општествена категоризација на деловните активности според NACE и НКД кодови во НЛБ Банка АД Скопје |

##### 7.4.1. Длабинска анализа на ESG ризикот

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESG<br>ДЛАБИНСКА<br>АНАЛИЗА<br>предлог за<br>нов<br>атрансакција | Клиенти кај кои новите кредити се поврзани со Финансирање на проект со вкупна вредност од над 10 милиони ЕУР (без оглед на износот на финансирање од НЛБ Банка АД Скопје).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                  | <p>Барања за финансирање во врска со трансакции на секундарен пазар или синдицирани заеми каде учеството на банката е под 25% од вкупната вредност на заемот.</p> <p>Нови трансакции (кои не се поврзани со проектно финансирање) кои:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- со новата кредитна изложеност се над прагот за Длабинска анализа и</li> <li>- новата трансакција е над 3 милиони ЕУР и</li> <li>- има најмалку 36 месеци рок на доспевање.</li> </ul> |

| Длабинска<br>анализа на<br>ESG ризикот<br>при годишен<br>преглед<br>(со важност<br>од 1 година) | Ниво на ESG<br>ризик | Тековна изложеност (вклучувајќи ги и одобрените<br>неискористени лимити) на ниво на клиент во НЛБ Банка АД<br>Скопје |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | Низок                | над 5 мио ЕУР                                                                                                        |
|                                                                                                 | Среден               | над 5 мио ЕУР                                                                                                        |
|                                                                                                 | Висок                | над 5 мио ЕУР                                                                                                        |

Според идентификуваното ниво на ESG ризик, треба да се направат различни активности

| ESG длабинска анализа, активности за проценка на ризик      | ESG ниво на ризик |        |       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|
|                                                             | Низок             | Среден | Висок |
| Истражете ја веројатноста за ризик од контаминација         | ✓                 | ✓      | ✓     |
| Вклучете управување со ESG ризици и како се управува со нив |                   | ✓      | ✓     |
| Спроведете посета на терен                                  |                   |        | ✓     |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Истражете ја веројатноста за ризик од контаминација (чекор 4а)</b></p> | <p><i>За сите клиенти што подлежат на длабинска анализа на ESG ризик</i></p> <p>Определување дали клиентот поседува локации кои се изложени на ризик од контаминација поради соседна индустриска дејност, мината индустриска дејност на местото или моментална индустриска дејност (прашалник до управата и/или посета на локациите на компанијата).</p> <p>Кога постои ризик од контаминација, извршете посета на имотот/имотите за да го процените ризикот од контаминација и да ги идентификувате потребните мерки за ублажување и/или расчистување.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Вклучување на управувањето со ESG ризикот (чекор 4б)</b></p>           | <p><i>За сите клиенти со среден и висок ESG ризик што подлежат на длабинска ESG анализа</i></p> <p>Комуникација со менаџерскиот тим на клиентот за процена на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Посветеност за управување со прашањата поврзани со ESG аспекти релевантни за бизнисот.</li> <li>• Присуство на ефективни системи за управување со ESG прашањата, вклучително и одговорност.</li> <li>• Мината евиденција за кршење на регулативи, парични казни, судски процеси, негативни медиумски објави или приговори/поплаки на засегнати страни кои покажуваат колку добро клиентот управувал со прашањата поврзани со ESG.</li> <li>• Мината евиденција преку интернет пребарување на јавно достапни информации, како што се медиумски извештаи, социјални медиуми и веб-страници на невладини организации.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Спроведување на теренска посета на локацијата (чекор 4в)</b></p>       | <p><i>За клиенти со висок ризик што подлежат на длабинска анализа на ESG ризик</i></p> <p>Спроведување на теренска посета на работењето на клиентот за понатамошно проценување на ESG ризиците идентификувани за време на дискусиите со раководството и испитување за тоа како се применува ESG од страна на клиентот во пракса.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Разговори со менаџерите на локациите и/или другите вработени за тоа како се управува со ESG ризици (доколку е соодветно).</li> <li>• Спроведување теренски посети или ангажирање на експерт за ESG да го стори тоа.</li> <li>• Прегледајте ги потенцијалните претходно изготвените извештаи за ESG длабинска анализа на работењето на клиентот:             <ul style="list-style-type: none"> <li>(а) Дали извештајот е понов за да биде релевантен?</li> <li>(б) Дали ги опфаќа сите идентификувани материјални прашања?</li> <li>(в) Дали организацијата што извршила соодветна анализа е реномирана, компетентна и непристрасна? Дали има доволно професионално покривање за осигурување од штета?</li> </ul> </li> </ul> |

## РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

|                                                                                     |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Упатство за спроведување на посети на клиенти за утврдување на еколошки и социјални аспекти во НЛБ Банка АД Скопје</p> |
|  | <p>Упатство за Длабинска анализа на еколошките и социјалните фактори на НЛБ Банка АД Скопје</p>                           |

## 7.4.2. Документирање на наодите за процена на ESG ризикот

| Документирање на наодите за процена на ESG ризикот                                                                                                                                                  | ESG ниво на ризик |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                                                     | Низок             | Среден | Висок |
| Потврда дека компанијата не е вклучена во активности опфатени со Листата на забранети активности и Категорија А.                                                                                    | ✓                 | ✓      | ✓     |
| Опис на статусот на регулаторна ESG усогласеност на компанијата.                                                                                                                                    | ✓                 | ✓      | ✓     |
| Истакнете ги активностите што биле спроведени за процена на ESG ризикот.                                                                                                                            |                   | ✓      | ✓     |
| Резиме на клучните ESG проблеми со кои се соочува клиентот.                                                                                                                                         |                   | ✓      | ✓     |
| Опис на реалните или потенцијалните ESG ризици обврски или можности и нивните веројатни или потенцијални правни, финансиски и репутациски влијанија.                                                |                   | ✓      | ✓     |
| Опис на наодите од теренската посетата, вклучително и идентификувани ESG ризици, какви било дискусии со менаџерите на локацијата и какви било мерки за ублажување дискутирани за управување со ESG. |                   |        | ✓     |
| Во случај да е ангажиран трето лице како ESG консултант за теренска посета, наодите треба да бидат вклучени во Кредитниот предлог.                                                                  |                   |        | ✓     |

## 7.4.3. Понатамошни насоки

Банката може да ги искористи овие мерки за контрола на ESG ризикот (доколку е соодветно):

- Промена на деловниот план на клиентот со цел да се намалат ESG ризиците (пр. подобрување на машини или објекти).
- Добивање гаранции или обештетувања од продавачот или осигурителното покритие (пр. осигурување од еколошка одговорност) за решавање на специфични ESG ризици (на пр. контаминација).
- Договарање за подобрувања на ESG акциониот план кој содржи временска рамка за имплементација, потенцијални трошоци и улоги и одговорности.
- Ограничување на одговорноста преку барање на државно обештетување за ESG обврските.
- Земање предвид можноста на клиентот да се усогласи со регулаторните промени или трендови.
- Осигурување дека сите ESG услови се јасно дефинирани и, каде што е соодветно, вклучени во договорот за трансакцијата.

## 7.5. Усогласеност со стандардите за изведба (EBRD & MIGA потписници)

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>УСОГЛАСЕНОСТ<br/>СО<br/>СТАНДАРДИТЕ<br/>ЗА ИЗВЕДБА</b><br><br>(чекор 5) | <i>За финансирање на проект или кредитна изложеност каде што рокот на доспевање е најмалку 36 месеци и се однесува на проект со вкупна вредност над 10 милиони УСД (противвредност во ЕУР).<br/>(без оглед на износот на финансирање од НЛБ Банка АД Скопје).</i> |
|                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIGA: Ќе бидат проверени според Стандардите за изведба (видете Стандарди за изведба).</li> <li>• EBRD: Ќе бидат проверени според Барањата за изведба 9, 4 и 2</li> </ul>                                                 |
|                                                                            | <i>За кредитна изложеност со рокот на доспевање од најмалку 36 месеци и со изложеност на клиент над 5 милиони УСД (противвредност во ЕУР).</i>                                                                                                                    |
|                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIGA: Ќе бидат проверени според Стандардите за изведба 1 и 2 (видете Стандарди за изведба).</li> <li>• EBRD: Ќе бидат проверени според Барањата за изведба 9, 4 и 2</li> </ul>                                           |
|                                                                            | <i>За барања за финансирање во врска со трансакции на секундарен пазар или синдицирани заеми каде учеството на банката е под 25% од вкупната вредност на заемот.</i>                                                                                              |
|                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIGA: Ќе бидат проверени според клучните цели на важечките стандарди за изведба (видете Стандарди за изведба).</li> <li>• EBRD: Ќе бидат проверени според Барањата за изведба 9, 4 и 2</li> </ul>                        |

### РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

|                                                                                     |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | Прирачник за MIGA Стандарди за изведба во НЛБ Банка АД Скопје |
|  | Прирачник EBRD Барањата за изведба во НЛБ Банка АД Скопје     |

## 7.6. Одлука и контрола на ESG ризикот

Земање предвид на наодите за процена на ESG ризикот при одлучување дали да се инвестира.

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ОДЛУКА И<br/>КОНТРОЛА НА<br/>ESG РИЗИКОТ</b><br><br>(чекор 6) | <i>Сите клиенти</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Одобрување на трансакција во случај кога ESG ризиците се прифатливи и/или клиентот се согласува на мерки за управување со какви било ESG ризици.</li> <li>• Вклучување на соодветни дополнителни ковенати поврзани со ESG во договорите за финансирање</li> <li>• Одлука за (ако има и потреба) контроли за управување и минимизирање на ESG ризиците на клиентот.</li> <li>• Разгледување на можноста за одбивање на трансакцијата во случај ако ESG ризиците се значителни и/или клиентот не е во можност или не сака да ги ублажи тие ризици.</li> </ul> |

## 7.7. Следење на ESG ризиците

Следење на трансакциите од аспект на ESG ризиците бидејќи тие можат да се променат за време на траењето на трансакцијата. Следењето има за цел да процени дали има некои материјални промени во или појава на нови ESG ризици и да го прегледа статусот на усогласеност со ESG

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>СЛЕДЕЊЕ<br/>НА ESG<br/>РИЗИКОТ</b><br><br>(чекор 7) | <b>За клиенти со висок ESG ризик кои подлежат на длабинска анализа на ESG ризикот</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                        | Постојат две области што треба да се земат предвид при следење на ESG ризиците: <ul style="list-style-type: none"> <li>Настани или промени што можат да ги зголемат ESG ризиците             <ul style="list-style-type: none"> <li>Промени во деловните активности (на пр. промени во продадените производи, сировините, емитираните отпадоци).</li> <li>Регулаторни истраги, парични казни или казни изречени на клиентите.</li> <li>Јавни поплаки или неповолни медиумски извештаи.</li> <li>Несреќи или инциденти кои предизвикуваат значителна штета на животната средина или здравјето и безбедноста на луѓето.</li> <li>Измени и дополнувања на релевантните закони и регулативи за ESG или на нивото на спроведување.</li> </ul> </li> <li>Напредокот на клиентот во исполнувањето на договорените мерки за контрола на ESG ризикот</li> </ul> |
|                                                        | Следењето се спроведува во текот на целиот животен циклус на кредитирањето, заедно со финансиски и други активности за следење или редовен годишен преглед. Репер за перформанси ќе биде тековната усогласеност со важечките барања за ESG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

|                                                                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Упатство за Длабинска анализа на еколошките и социјалните фактори на НЛБ Банка АД Скопје        |
|  | Упатство за проценка на E&C факторите во рамките на финансиската анализа во НЛБ Банка АД Скопје |
|  | Упатство за подготовка на Кредитен предлог во НЛБ Банка АД Скопје                               |

## 7.8. Материјален инцидент

НЛБ Банка АД Скопје ќе ги извести EBRD (преку НЛБ дд) и MIGA за секој материјален инцидент или несреќа

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>МАТЕРИЈАЛНИ<br/>ИНЦИДЕНТИ</b><br><br>(чекор 8) | Материјален инцидент е оној што вклучува едно или повеќе од подолу наведеното: <ul style="list-style-type: none"> <li>Има значително негативно влијание врз животната средина, јавното или здравјето и безбедноста при работа</li> <li>Инцидентот или несреќата вклучува фатален исход или повеќе од едно лице добило сериозни повреди за кои е потребна хоспитализација;</li> <li>Значително загадување;</li> <li>Согласно некој важечки пропис се бара известување за инцидентот или несреќата до регулаторот</li> <li>Инцидентот вклучува принудна и детска работа.</li> <li>Инцидентот вклучува насилство и вознемирување, малтретирање, заплашување и/или експлоатација, вклучувајќи каква било форма на родово насилство и вознемирување.</li> <li>Инцидентот или несреќата станаа, или најверојатно ќе станат јавно познати, било да е тоа преку медиумско покривање или на друг начин.</li> </ul> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

|                                                                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Прирачник за Известување за еколошки и социјални инциденти во НЛБ Банка АД Скопје |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## 7.9. Излегување од трансакцијата

Во случај на неусогласеност, НЛБ Банка АД Скопје треба да продолжи со соработката со клиентот за да ги реши овие прашања во разумна временска рамка. Доколку клиентот не ги преземе потребните корективни мерки навремено или не го реши отвореното прашање за ESG загриженост, НЛБ Банка АД Скопје да преземе правни мерки за да ја намали нејзината изложеност на ESG ризиците поврзани со подзаемот или трансакција.

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ИЗЛЕЗ ОД<br/>ТРАНСАКЦИЈАТА</b><br><br>(чекор 9) | <i>За клиенти со висок ESG ризик кои подлежат на длабинска ESG анализа</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                    | <p>Разгледајте ги ESG влијанијата при развивање на стратегија за излез од трансакција (ESG перформанси на клиентот и потенцијални обврски).</p> <p>Банката нема автоматски да ја прекине соработката – туку треба да се ангажира – со клиенти кои можеби целосно не ги исполнуваат условите. Ваквиот ангажман е предмет на условот клиентот да биде подготвен и да може да се усогласи со барањата на НЛБ Банка АД Скопје во дадениот временски рок. Во зависност од нивото на ризик поврзан со воочената неусогласеност Банката може, на пример:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• да го намали лимитот или изложеноста кон клиентот</li><li>• да ја намали рочноста на трансакцијата</li><li>• да изврши прилагодување на класификацијата на кредитниот рејтинг на клиентот или негово поставување на листата за набљудување</li><li>• да побара од клиентот да спроведе временски акциони планови или</li><li>• да излезе од финансискиот однос со клиентот.</li></ul> |

## 8. Преодни и завршни одредби

Овој акт стапува на сила по усвојување на документот од релевантните тела во НЛБ Банка АД Скопје.

## 9. Референтни документи

Политиката е поврзана со следниве интерни акти:

- Стандардни Мерила и постапки за одобрување трансакции на правни лица и трговец поединец во НЛБ Банка АД Скопје
- Политика за одобрување на пласмани на нефинансиски друштва во НЛБ Банка АД Скопје,
- Рамковна Методологија за класификација според еколошките и социјалните аспекти во НЛБ Банка АД Скопје
- Упатство за Еколошка и општествена категоризација на деловните активности според НАСЕ и НКД кодови во НЛБ Банка АД Скопје
- Упатство за Еколошка и општествена категоризација на А категорија проекти во НЛБ Банка АД Скопје
- Упатство за проценка на Е&С факторите во рамките на финансиската анализа во НЛБ Банка АД Скопје
- Прирачник за MIGA Стандарди за изведба во НЛБ Банка АД Скопје
- Упатство за спроведување на посети на клиенти за утврдување на еколошки и социјални аспекти во НЛБ Банка АД Скопје
- Упатство за Длабинска анализа на еколошките и социјалните фактори на НЛБ Банка АД Скопје
- Упатство за Известување за еколошки и социјални инциденти во НЛБ Банка АД Скопје

## само за интерна употреба

- Упатство за критериуми за технички скрининг на ЕУ таксономија во НЛБ Банка АД Скопје
- Упатство за Прв скрининг за ЕУ Таксономија по NACE и НКД кодови во НЛБ Банка АД Скопје
- Упатство за Листа на еколошка и социјална исклученост во НЛБ Банка АД Скопје
- Упатството за Проценка на ризик поврзани со климатските промени и животната средина во НЛБ Банка АД Скопје
- Прирачник за собирање и проценка на податоци за емисиите на стакленички гасови во НЛБ Банка АД Скопје
- Упатство за целите на Парискиот договор на Обединетите нации во НЛБ Банка АД Скопје
- Упатство за Насоки на Обединетите нации за целите за одржлив развој во НЛБ Банка АД Скопје
- Прирачник EBRD Барањата за изведба во НЛБ Банка АД Скопје

## 10. Изјава за администраторот

„Администраторот на интерниот документ со ова гарантира дека интерниот документ е доставен за преглед, усогласување и одобрување до сите организациони единици во Банката кои се засегнати од предложениот интерен документ или неговите измени и истиот е одобрен. Интерниот документ е усогласен со нив на начин што неговата содржина е јасна, во согласност со другите интерни документи на Банката и не е во спротивност со другите интерни документи на Банката“

### Подготовка и преглед

| Потписник                                                  | Причина за потпишување |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ана Нарашанова,<br>Сектор за Кредитни ризици               | Усвоил и прегледал     |
| Богоја Китанчев,<br>Советник на Управен одбор-ESMS Officer | Усвоил и прегледал     |

**Надлежен орган, кој го усвоил документот: Надзорен Одбор**

Во Скопје, јули 2024

Блаж Бродњак  
Претседател на  
Надзорен одбор